



ПРОСПЕКТ

**за котација на обични акции
на
Официјалниот пазар потсегмент Задолжителна котација
на
Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје
("Прспект")**

**Акционерско друштво за промет,
производство, угостителство, туризам
и услуги АНГРОПРОМЕТ -
ТИКВЕШАНКА - Кавадарци**

**("АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА -
Кавадарци")**

Ул. Индустриска бр. 15 Кавадарци

Покровител на котацијата

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје

Април 2013

I Основни податоци

1.1. Називи и адреси на банките на издавачот

Стопанска Банка АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска бб, Кавадарци;

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска бб, Кавадарци;

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска, бб Кавадарци.

1.2 Назив и адреса на покровителот на котацијата

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул. Истарска бр. 33, 1000 Скопје.

1.3. Називи и адреси на правни советници и останати советници

Советник во АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци е Ќиро Панов со деловна адреса ул. Индустриска бр. 15 Кавадарци

1.4. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните две години

Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО - КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија, ул. Јосиф Јосифовски бр. 6, Гевгелија, ја изврши ревизијата на финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 2011 и 2012 година.

1.5. Било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, или давање на негативно мислење на извештаите, доколку ги има.

Во Ревидираниот извештај за **2011** година, ревизорот го даде следното Мислење со резерва:

Како што е погоре наведено не е извршена ревизија на финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци за 2010 година. Поради фактот што нашиот ангажман беше договорен по изготвувањето на финансиските извештаи за 2011 година ние не бевме во можност со примена на стандардни и алтернативни ревизорски постапки да се увериме во салдата на ден 31.12.2010, кои имаат влијание како почетни салда за годината која завршува на ден 31.12.2011 година. Од иста причина ние не бевме во можност да присуствуваме на физичкиот попис на залихите на ден 31.12.2011 година и воедно не бевме во можност со примена на други ревизорски постапки да се увериме во количината на залихите.

Освен за ефектите од евентуални корекции по прашањата наведени во претходниот пасус, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна

слика за финансиската состојба на друштвото под 31.12.2011 , резултатите од неговото работење, како и промените во капиталот, резервите и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за објавување на финансиските извештаи.

Во ревидираниот извештај за **2012** година ревизорот го даде следното Мислење со резерва:

Како што е наведено во белешка 20-Други краткорочни обврски, а во врска со белешка 12-Останати долгорочни средства, Друштвото обврските по краткорочни кредитина ден 31.12.2012 ги проценило во износ од 3.522 илјади денари. Со примена на ревизорски методи утврдивме дека ова е долгорочен кредит. Според тоа краткорочните обврски по кредити се преценети за 3.522 илјади денари за сметка на потценетоста на долгорочните обврски по кредити.

Според наше мислење финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ ТИКВЕШАНКА АД - Кавадарци, освен за ефектите од евентуалните корекции по прашањата наведени во претходниот пасус, даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на друштвото под 31.12.2012 година, резултатите од неговото работење, како и промените во капиталот, резервите и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за објавување на финансиските извештаи.

1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено

Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот не е изготвено.

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација се однесува на 20.162 обични акции издадени од АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци со номинална вредност од 50 евра по акција, со ISIN: МКАРТК101016.

II Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

2.1. Назив и седиште на издавачот

Акционерско друштво за промет, производство, угостителство, туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци,

Ул. Индустриска бр. 15, Кавадарци.

(“АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци” или “Друштвото”)

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од 3 дена

Во Прилог 1 на овој Проспект е приложена Тековната состојба на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци, издадена од Централниот регистар на Република Македонија на ден 29.042013 година.

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род

Според Статутот на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци, основната главнина на Друштвото изнесува 1.008.100,00 евра односно 61.897.340,00 денари и се состои од 20.162 обични акции, со номинална вредност на една акција од 50 евра или 3.070,00 денари, кои на сопствениците им даваат право на глас во Собранието на Друштвото, при што една акција дава право на еден глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши:

- со влогови;
- со условно зголемување на основната главнина;
- со одобрен капитал и
- од средствата на друштвото.

Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со 2/3 мнозинство на гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.

Ако друштвото издаде повеќе родови на акции, одлуката од претходниот став е полноважна ако се согласат со тоа акционерите од секој род акции. И оваа одлука се донесува со истото мнозинство на гласови како и одлуката во претходниот став.

Намалување на основната главнина

Основната главнина може да биде намалена со:

1. намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и класи на акции;
2. спојување на еден или на повеќе родови на акции, со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од 1 ЕВРО и
3. повлекување на сопствени и на други акции ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.

По намалување на номиналниот износ и бројот на акциите, односно по повлекување на сопствените и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина по уписот и по објавата на уписот на намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар акциите се поништуваат.

Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален износ определен за основната главнина со закон.

Одлука за редовно намалување на основната главнина

Намалувањето на основната главнина на друштвото се врши со одлука за намалување на основната главнина што ја донесува собранието со 2/3 мнозинство на гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.

Ако постојат повеќе родови на акции за полноважноста на одлуката е потребна согласност на акционерите од секој род на акции со мнозинство кое што не може да биде помало до мнозинството утврдено во претходниот став. За ваквата согласност акционерите од секој род на акции носат посебна одлука.

Обични и приоритетни акции

Друштвото издава обични акции а може да издава и приоритетни акции со различни права.

Одлука за издавање на акции донесува Собранието на друштвото.

Приоритетната акција може да биде кумулативна и партиципативна.

Кумулативната приоритетна акција му дава на сопственик право на наплата на акумулираните ненаплатени дивиденди пред наплатувањето на каква било дивиденди на сопственикот на обични акции.

Партиципативната приоритетна акција му даваат на сопственикот, покрај утврдената (фиксна) дивиденда, и право на исплата на дивиденда која што им припаѓа на сопствениците на обични акции. Партиципативните приоритетни акции не можат да бидат издадени со понизок номинален износ од номиналниот износ на обичните акции.

Вкупниот номинален износ на приоритетните акции со право на глас не може да биде поголем од половината вкупниот номинален износ на обичните акции, а бројот на приоритетните акции без право на глас не може да биде поголем од една четвртина од вкупниот номинален износ на обични акции.

Приоритетните акции покрај правото на исплата на дел од добивката(дивиденда) и правото на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на друштвото ги има и следните повластени права: право на дивиденда во однапред утврден паричен износ или во процент од номиналниот износ на акцијата, право на првенство при исплата на дивиденда и при исплата на остатокот од ликвидационата и стечајна маса и други права определени во одлуката за издавање на акции, во согласност со закон.

Акционерите иматели на обични акции имаат:

1. право на глас во собранието на друштвото;
2. право на исплата на дел од добивката на друштвото (дивиденда) и
3. право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса односно стечајната маса на друштвото.

Издавање на други хартии од вредност

Друштвото во согласност со закон и статутот може да издава и други хартии од вредност а тоа се: конвертибилни обврзници кои на доверителите им даваат право да ги заменат за акции во определен период и определена опција или во кое било време за време на траењето на обврзницата, обврзници кои обезбедуваат право на првенствено купување на акции кои што друштвото ги издава, како и други обврзници. Обврзниците можат да бидат откупени со готови пари. Акционерите имаат право на првенствено на стекнување на обврзниците. Обврзниците можат да се издаваат во износ поголем од основната главнина само ако издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со имот на друштвото или на друг начин.

2.5. Промените во структурата на капиталот за последните две години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал

Нема промени во структурата на капиталот за последните две години во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции.

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.

2.7. Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас

Име и презиме/назив на акционерот	Број на акции со право на глас	Учество во акциите со право на глас
Ќиро Панов	14.244	70,54%
Ристо Димитров	2.331	11,57%
Ацо Шошолчев	1.100	5,46%

2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци не поседува мнозинско учество во други трговски друштва.

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти

Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните финансиски извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 2011 и 2012 година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва

Друштвото не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања на други друштва.

III Податоци за деловни активности на издавачот

3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги

Основна дејност на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци е изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра неспоменати на друго место. АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци врши услуги во делот на угостителството со организирање свечености, свадби и веселби во своите угостителски објекти. Друштвото врши услуги и преку издавање на магацински деловен простор, како и услуги на издавање деловен простор ладилник. Исто така, АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци издава и машини и опрема за утовар и истовар на стока.

3.2. Информација за значајни нови производи

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци нема значајни нови производи.

3.3. Приказ на приходите од продажба за последните 2 години

	2012	2011
Приходи од продажба (денари)	29.415.000	30.091.000

3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот

Не постои зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки кај Друштвото.

3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни

Во изминатите три години не се преземени значајни активности кои се однесуваат на политиката на развојот и истражување на нови производи.

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци нема судски или арбитражни постапки во тек, а нема ни такви кои допрва треба да настанат, а кои би имале значително влијание на финансиската состојба на Друштвото.

3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите 3 години

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2010 година – 31 вработен, од кои: 1 со ВСС, 28 со ССС и 2 НКВ.

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2011 година – 26 вработени, од кои: 1 со ВСС, 23 со ССС и 2 НКВ.

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2012 година – 29 вработени, од кои: 1 со ВСС, 26 со ССС и 2 НКВ.

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за последните две години

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци нема значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во 2011 и 2012 година.

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци завзема значајно место и позиција како во општина Кавадарци па и пошироко во рамките на гранката на која што припаѓа.

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци претставува носечки субјект во развојот на угостителството во општината па и пошироко. Располагаме со најсовремени угостителско ресторански сали со вкупна површина од над 2.200 метри квадратни, со капацитет за 900 гости. Во овие објекти секојдневно се организираат секаков вид на свечености и веселби како, свадби, матурски вечери, роденденски прослави, како и прослави за одредени годишнини на физички и правни лица и на здруженија на граѓани, како и организирање на најразлични семинари.

Исто така АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци завзема значајно место и во делот на изнајмување и давање под закуп на деловен простор.

Располагаме со покриен деловен магацински простор од на 8.000 метри квадратни.

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци располага и со ладилник со капацитет од 2.000 тони, со комори од 0 до -30 целзиусови степени, за сместување на смрзната стока од животинско и растително потекло како и комори за одржување во свежа состојба на градинарски производи, зеленчук и овошје, како и на производи од животинско потекло.

Во управната зграда на Друштвото сместена е Царинска испостава Кавадарци на Царинарницата Гевгелија во површина од над 300 метри квадратни, како и сите шпедиторски друштва кои вршат спремање на царинските документи како за увоз така и за озвоз на стока во и од Република Македонија.

Во стопанскиот двор на Друштвото на површина од над 4.000 метри квадратни сместен е Царинскиот терминал на ЦИ Кавадарци.

Располагаме со 10.000 метри квадратни паркинг простор наменет за паркирање на товарни и моторни возила.

IV Финансиски податоци

4.1. Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

	2010	2011	2012
Вкупни средства (денари)	138.240.000	138.282.000	139.911.000
Вкупни обврски (денари)	9.796.000	7.785.000	5.094.000
Добивка пред оданочување (денари)	3.669.000	2.072.000	4.332.000
Нето добивка по акција (денари)	101,83	181,83	214,26
Коефициент цена/добивка	6,87	3,85	3,50
Коеф. Цена/книгов. вредност на акција	0,11	0,11	0,11
Износ на исплатена дивиденда по акција	/	/	/
Дивиденден принос	/	/	/

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци нема мнозинско учество во други трговски друштва.

V Податоци за акциите за кои се бара котација

5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација се однесува на 20.162 обични акции издадени од АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци со номинална вредност од 50 евра по акција, со ISIN: МКАРТК101016.

5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот

Обичните акции на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци на акционерите им даваат право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на друштвото, определени со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото.

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции

Одредби што се однесуваат на Собранието на акционери, право на глас, соопштенија за акционерите

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат во Собранието. Секој акционер упишан во акционерската книга со денот на уписот во акционерската книга има право да учествува во работата на собрането и право да гласа во собрането.

Собранието на друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со закон и со Статутот на Друштвото, а особено за:

1. измени и дополнување на Статутот на Друштвото;
2. избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор на друштвото
3. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
4. одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор;
5. усвојување и одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи и на годишните извештаи за работата на друштвото во преходната година и одлучува за распределба на добивката;
6. именувањето на ревизори на годишните сметки, како и контрола на управувањето со Друштвото;
7. преобразбата на Друштвото во друго Друштво и престанокот на Друштвото;
8. издавање на акции и други хартии од вредност
9. статусните промени на Друштвото;

По прашањата утврдени во точката 2, 3, 4 и 5 од претходниот став, Собранието одлучува со мнозинство од акции.

По другите прашања од претходниот став, Собранието одлучува со 2/3 мнозинство од преставените акции.

Годишното собрание свикува Управниот одбор на друштвото најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансните извештаи и на годишните извештаи за работата на друштвото за преходната година.

Собрание се свикува од страна на управниот и Надзорниот одбор на друштвото по своја иницијатива или по барање на акционер или акционери во друштвото.

Одлуката за свикување на Собрание се донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на друштвото.

Барање за свикување на Собрание на акционерското Друштво можат да поднесат и акционери чии заеднички акции во Друштвото изнесуваат 1/10 од вкупниот број на акции со право на глас.

Собранието се свикува со Јавен повик објавен во еден од дневните весници.

Собранието на акционери се одржува во рок кој неможе да биде пократок од 21 и подолг од 51 ден од денот на објавувањето на јавниот повик.

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на свиканото собрание должен е да го пријави своето учество на собрание најдоцна пред почетокот на седницата на собранието.

Секој акционер за присуство на седницата на собранието на друштвото може со полномошно заверено кај нотар да овласти свој полномошник.

Кворум за работа на собранието

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат верифицирани акционери или полномошници на акционери кои поседуваат мнозинство од вкупниот број на акции во друштвото.

Со седниците на собранието претседава претседавач кој се избира за секоја одделна седница на собранието. Мандатот на претседавачот на собранието трае до изборот на нов претседавач на наредното собрание на кое што треба да биде избран. За претседавач може да биде секој акционер или лице кое застапува акционер освен акционер кој е член на Управниот односно Надзорниот одбор на друштвото. Претседавачот го одржува редоследот на работа и редот на седницата на собранието.

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на акции што ги поседуваат акционерите.

За одредени прашања согласно законот и Статутот на Друштвото, собранието одлучува со двотретинско мнозинство од претставените акции на собранието со право на глас.

Правото на глас се остварува врз основа на бројот на акциите што ги поседува акционерот односно една акција еден глас.

Собранието на акционерското друштво своите одлуки ги донесува со јавно или со тајно гласање.

За сите предлози за именување, разрешување и отповикување на членови на Надзорниот одбор гласањето е тајно.

Одлуките на собранието влегуваат во сила од денот на нивното донесување.

Одлуките на собранието кои се однесуваат на измени и дополнувања на статутот на Друштвото, на зголемување и намалување на основната

главнина, именување, разрешување и отповикување на членови на надзорниот одбор влегуваат во сила со денот на уписот во трговскиот регистар.

Секој акционер може на собранието да бара да биде известен писмено за состојбата на друштвото сврзана со точките од дневниот ред. Барањето се поднесува во писмена форма.

Акционерот кој барал а не добил писмено известување може да бара заштита на своите права на известување пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на одржувањето на собранието.

Одредби што се однесуваат на дивидендата

По одобрувањето на годишните сметки и утврдувањето на постоењето на добивка за распределба, Собранието на друштвото го определува делот кој им се доделува на акционерите во форма на дивиденда. Начинот на плаќање на дивидендата ги утврдува Собранието на друштвото.

Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето на деловната година.

Со Одлука на Собранието на акционери со која се одобрува плаќање на дивиденда се определува износот на дивидендата, датумот на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, планот за исплата на дивидендата, денот на наплатата на дивидендата, начинот на кој друштвото ги известува лицата кои имаат право на дивиденда.

Одредби што се однесуваат на ликвидација на друштвото

Друштвото престанува со:

- Одлука на Собранието на Друштвото која е донесена со гласови кои преставуваат две третини (2/3) од основната главнина претставена на Собранието на Друштвото при донесувањето на Одлуката.

- Правосилна Одлука на Судот со која е утврдена ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото во Трговскиот регистар

- Со настанување на статусни промени на друштвото и -Стечај и ликвидација на друштвото.

5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

Со акциите на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци во последните 3 години (16.04.2010 до 16.04.2013 година) на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје истргувани се вкупно 3.474 обични акции по просечна цена од 738 денари по акција при што е остварен вкупен промет од 2.564.100 денари, при што највисоката постигната цена е 750,00 денари, а најниската е 700,00 денари.



VI Податоци за органите на управување на издавачот

1.Име и презиме, деловна адреса, функцијата што ја вршат кај издавачот и датум од кога ја вршат таа функција членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, наведување кои од неизвршните членови на овие органи се сметаат за независни, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач;

Надзорен одбор ("НО"):

- **Пане Коцев, Претседател**
- **Ангелина Наумова, независен член**
- **Диме Ѓорчев, член**

Име и презиме	Пане Коцев
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и	Претседател на Надзорен

датум од кога ја врши таа функција	одбор од 10.08.2012
Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО	Членот на НО е управител во сопствена компанија
Имиња на друштва во кои членот на НО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член/ содружник/ акционер	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва
Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години	Во последните пет години не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка
Податок дали на членот на НО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Во последните пет години не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото
Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото и во гласачка структура на Друштвото

Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има во Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности
Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО кај издавачот	Не постои договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на НО на Друштвото
Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не поседува акции во Друштвото

Име и презиме	Ангелина Наумова
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Независен член на надзорен одбор од 10.08.2012
Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото.
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на НО	Во последните пет години не

<p>е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член/ содружник/ акционер</p>	<p>бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.</p>
<p>Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години</p>	<p>Во последните пет години не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка</p>
<p>Податок дали на членот на НО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)</p>	<p>Во последните пет години не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото</p>
<p>Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество</p>	<p>Членот има 12 обични акции при што учествува во гласачката структура на Друштвото со 0,080%</p>
<p>Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности</p>	<p>Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности</p>
<p>Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО во издавачот</p>	<p>Не постои договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на НО во Друштвото</p>
<p>Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со</p>	<p>Не постојат податоци за постоење на било какво</p>

акциите кои членот на НО ги поседува во издавачот во определен временски период	ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува во Друштвото во определен временски период
---	--

Име и презиме	Диме Горчев
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Член на надзорен одбор од 10.08.2012
Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на НО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член/ содружник/ акционер	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.
Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години	Во последните пет години членот не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка
Податок дали на членот на НО му е	Во последните пет години не

<p>изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)</p>	<p>му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото</p>
<p>Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество</p>	<p>Нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото и во гласачка структура на Друштвото</p>
<p>Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности</p>	<p>Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности</p>
<p>Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО во издавачот</p>	<p>Не постои договор за соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на НО во Друштвото</p>
<p>Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува во издавачот во определен временски период</p>	<p>Не поседува акции во Друштвото</p>

Управен одбор (“УО”):

- **Игор Панов, Претседател**
- **Ќиро Панов, член**
- **Диме Димитров, член**
- **Јанаќи Јанев, член**
- **Снежа Митрева, член**

Име и презиме	Игор Панов
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Претседател на Управен одбор од Јули 2007 година и Генерален директор на друштвото
Податок за основните активности кои членот на УО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	УО членот не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на УО со другите членови на органите на управување на издавачот	Крвно сродство со членот на УО, Киро Панов
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на УО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на УО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на УО е се уште член/ содружник/ акционер	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.
Податок дали членот на УО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години	Во последните пет години членот не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка
Податок дали на членот на УО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога	Во последните пет години не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на

траела забраната)	Друштвото
Податок дали членот на УО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото и во гласачка структура на Друштвото
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности
Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на УО бил избран за член на УО во издавачот	Не постои договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на УО во Друштвото
Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во издавачот во определен временски период	Не поседува акции во Друштвото

Име и презиме	Ќиро Панов
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Член на Управен одбор од Јули 2007 година
Податок за основните активности кои членот на УО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на УО со другите	Крвно сродство со членот на УО, Игор Панов

<p>членови на органите на управување на издавачот</p>	
<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на УО</p>	<p>Членот на УО од 1992 година до 2004 година бил управител на сопствена компанија.</p> <p>Од 2004 до 2007 година бил Генерален директор на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци</p>
<p>Имиња на друштва во кои членот на УО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на УО е се уште член/ содружник/ акционер</p>	<p>Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.</p>
<p>Податок дали членот на УО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години</p>	<p>Во последните пет години членот не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка</p>
<p>Податок дали на членот на УО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)</p>	<p>Во последните пет години не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото</p>
<p>Податок дали членот на УО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество</p>	<p>Членот има 14.224 обични акции, со кои учествува во гласачката структура на Друштвото со 70,55 %</p>
<p>Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или</p>	<p>Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има во Друштвото и</p>

одговорности	неговите приватни интереси или одговорности
Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на УО бил избран за член на УО во издавачот	Не постои договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на УО во Друштвото
Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во издавачот во определен временски период	Од вкупниот број на акции 14.244 кои се во сопственост на членот на УО, на 10.383 акции правото на оттуѓување на акциите е ограничено. Притоа не постои ограничување за правото на глас и на дивиденда.

Име и презиме	Диме Димитров
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Член на Управен одбор од Јули 2008 година
Податок за основните активности кои членот на УО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на УО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на УО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на УО е исто така член на одбор на директори/	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на

<p>управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на УО е се уште член/ содружник/ акционер</p>	<p>директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.</p>
<p>Податок дали членот на УО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години</p>	<p>Во последните пет години не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка</p>
<p>Податок дали на членот на УО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)</p>	<p>Во последните пет години на не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото</p>
<p>Податок дали членот на УО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество</p>	<p>Членот има 1 обична акција, со која учествува во гласачката структура на Друштвото со 0,005%</p>
<p>Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности</p>	<p>Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности</p>
<p>Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на УО бил избран за член на УО во издавачот</p>	<p>Не постои договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на УО во Друштвото</p>
<p>Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува</p>	<p>Не постојат податоци за постоење на било какво ограничување на</p>

во издавачот во определен временски период	располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во Друштвото во определен временски период
--	--

Име и презиме	Јанаќи Јанев
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Член на Управен одбор од Јули 2008 година
Податок за основните активности кои членот на УО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на УО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на УО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на УО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на УО е се уште член/ содружник/ акционер	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.
Податок дали членот на УО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години	Во последните пет години членот не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка
Податок дали на членот на УО му е изречена мерка на безбедност забрана	Во последните пет години не му е изречена мерка на

за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото
Податок дали членот на УО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Членот има 1 обична акција, со која учествува во гласачката структура на Друштвото со 0,005%
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности
Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на УО бил избран за член на УО во издавачот	Не постои договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на УО во Друштвото
Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во издавачот во определен временски период	Не постојат податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во Друштвото во определен временски период

Име и презиме	Снежа Митрева
Деловна адреса	Индустриска бр. 15 Кавадарци
Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција	Член на Управен одбор од Јули 2008 година

Податок за основните активности кои членот на УО ги врши надвор од работењето во издавачот (доколку тие активности се значајни издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето во Друштвото
Податок за природата на било каква поврзаност на членот на УО со другите членови на органите на управување на издавачот	Не постои поврзаност со другите членови на органите на управување на Друштвото
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на УО	Нема друго релевантното менаџерско и експертско работно искуство
Имиња на друштва во кои членот на УО е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на УО е се уште член/ содружник/ акционер	Во последните пет години не бил и не е член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во други друштва.
Податок дали членот на УО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години	Во последните пет години членот не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка
Податок дали на членот на УО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Во последните пет години не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото
Податок дали членот на УО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на Друштвото и во гласачка структура на Друштвото
Податок за потенцијален судир на	Не постои потенцијален судир

интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или одговорности	на интереси помеѓу одговорностите кои членот на УО ги има кај Друштвото и неговите приватни интереси или одговорности
Податок за постоење на договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на УО бил избран за член на УО во издавачот	Не постои договор за соработка помеѓу членот на УО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што бил избран за член на УО во Друштвото
Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на УО ги поседува во издавачот во определен временски период	Не поседува акции во Друштвото

VII Развојни перспективи

7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години

Со оглед на тоа што една од водечките активности на Друштвото е давање на услуги во областа на угостителството, развојните правци на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци во наредните три години ќе бидат насочени во овој дел.

Во наредните три години планираме изградба на простории за ноќевање односно изградба на хотел од современ тип со што ќе се создадат услови за одмор и ноќевање како за гостите кое ќе присуствуваат свеченостите и веселбите кои ќе бидат организирани во рестораните така и за возачите кои присуствуваат на Царинскиот терминал и Јавниот паркинг.

Во делот на царинскиот терминал како и во делот на царинскиот склад очекуваме во наредните три години зголемена активност, особено со надминувањето на економската криза. Заради остварување на значителни активности во овој дел предвидуваме асфалтирање на Царинскиот терминал со што ќе создадеме услови за непречено движење и престојување на товарните возила.

Во делот на услугите за изнајмување на магацинските деловни простории по надминувањето на економската криза очекуваме зголемена активност за сместување на стоки од страна на увозно-извозните компании.

7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните три години

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци очекува јакнење на друштвото на финансиски план и годишно зголемување на прометот од 15%. Со ваков развоен план со остварување и зголемување на прометот, во 2016 година, очекуваме вкупниот промет на Друштвото да се зголеми од 50 до 60%

VIII Финансиски извештаи

Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните финансиски извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 2011 и 2012 година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци

Претседател на Управен Одбор

Игор Панов

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул." Јосиф Јосифовски" бр.6 п.фах. 197;
тел. 34 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t-home.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Акционерите и менаџментот
на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци

Ние, Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија, на Ваше барање извршивме ревизија на приложениот Биланс на успехот со извештај за сеопфатната добивка за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци, Билансот на состојбата на ден 31.12.2012 година, Извештајот за паричниот тек и Извештајот за промени на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 година.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи содржани во Билансот на успех, Билансот на состојбата, Извештајот за паричниот тек и Извештајот за промена на капиталот и резервите прикажани на страните од 1 до 4, како и белешките кон финансиските извештаи прикажани на страните 5 до 18 претставуваат одговорност на менаџментот на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци. Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно законската регулатива која се применува во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементирање и одржување на интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка, за избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и за правење сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија во согласност со законските прописи на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките стандарди. Воедно овие стандарди бараат ние да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи не содржат материјално значајни погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува испитување, засновано на тестови и прибирање ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и прикажувањата обелоденети во финансиските извештаи. Ревизијата, исто така вклучува проценување на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното прикажување на финансиските извештаи.

Избраните постапки при ревизијата зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки коишто се соодветни на околностите.

Вршена е економско – финансиска ревизија кај АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци за 2011 година според законските прописи на Република Македонија, со што е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2012 година.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни и дека нашата ревизија заснована на таквите ревизорски докази обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во Белешка 20-Други краткорочни обврски, а во врска со Белешка 12-Останати долгорочни средства, Друштвото обврските по краткорочни кредити на ден 31.12.2012 година ги проценило во износ од 3.522 илјади денари. Со примена на ревизорски методи утврдивме дека ова е долгорочен кредит. Според тоа краткорочните обврски по кредити се преценети за 3.522 илјади денари за сметка на потценетоста на долгорочните обврски по кредити.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци, освен за ефектите од евентуалните корекции по прашањата наведени во претходниот пасус, даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на Друштвото под 31-ви декември 2012 година, резултатите од неговото работење, како и промените на капиталот, резервите и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за објавување на финансиските извештаи.

Гевгелија, 10. април, 2013 година

Овластен ревизор:
м-р РИСТО КОТЕВ
07-5463/1 р.бр. 16

Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија
07-26783/1



Управител,
м-р РИСТО КОТЕВ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА**

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД Кавадарци

Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.

Ние Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД Кавадарци (Друштвото) за 2012 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2012 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31.12.2012 година и за годината што завршува на тој датум, за кои ние изразивме мислење со резерва во нашите извештаи од 10.04.2013 година.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектираат ефектите настанати по датумот на нашиот извештај за годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2012 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено на тоа, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на ТИКВЕШАНКА АД за 2012 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл. Весник на РМ број 158/2010, 135/2011).

БУЉЕЊЕ НА УЛОЖУВАЊА ЗА 2012 ГОДИНА
СО РАБОТАТА ЗА СТУДИЈА И ЗА РЕВИЗИЈА

Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на ОБАД ВИАСС Скопје за 2012 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31. декември 2012 година и за годината што завршува на тој датум се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

Гевгелија, 10. април, 2013 година

Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија
07-26783/1

Овластен ревизор:
м-р РИСТО КОТЕВ
07-5463/1 р.бр. 16



АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2012 ГОДИНА
СО ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

р.бр.	Позиција	(во 000 ден)	белешка	2012	2011	индекс
1.	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			31.550	37.446	0,843
2.	Приходи од продажба			29.415	30.091	0,978
2 ^a	Приходи од продажба на домашен пазар		4	29.415	30.091	0,978
26	Приходи од продажба на странски пазар			-	-	-
3.	Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-	-
4.	Останати оперативни приходи		5	2.135	7.355	0,290
5.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			27.229	35.138	0,775
6.	Набавна вредност на трговски стоки		6.4	8.178	4.412	1,854
7.	Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			6.933	13.318	0,521
7 ^a	Потрошени материјали и ситен инвентар		6.1	4.761	11.240	0,424
76	Услуги		6.2	2.172	2.078	1,045
8.	Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-	-
9.	Трошоци за вработените		7	5.939	5.765	1,03
10.	Амортизација, оштетување на средства и резервирања			4.687	3.927	1,194
10 ^a	Амортизација		6.3	4.130	3.927	1,052
106	Нето загуби поради оштетување на средства			557	-	-
10в	Резервирања за трошоци и ризици			-	-	-
11.	Останати оперативни расходи		8	1.492	7.716	0,193
12.	ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)			4.321	2.308	1,872
13.	Финансиски приходи			584	677	0,863
13a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики		9	584	677	0,863
136	Останати приходи од финансирање			-	-	-
16.	Финансиски расходи			573	913	0,628
16a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и сл. расходи		9	573	913	0,628
166	Останати расходи од финансирање			-	-	-
19.	Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување			4.332	2.072	2,091
20.	Данок на добивка		10	12	19	0,632
21.	НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ			4.320	2.053	2,104
22.	Малцински интерес			-	-	-
23.	НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА			4.320	2.053	2,104
	Останата сеопфатна добивка			-	-	-
	ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		10	4.320	2.053	2,104
	Заработка по акција (во денари)		10	214,28	101,81	2,104

Белешките прикажани на страните од 5 до 18
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Игор Панов

Книговодител
Нада Панова



АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ДЕН 31.12.2012 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2012	2011	индекс
СРЕДСТВА					
Постојани средства			126.108	120.428	1,047
Нематеријални средства			-	-	-
Недвижности постројки и опрема	11		120.312	117.435	1,024
Вложувања во подружници			-	-	-
Вложувања во придружени претпријатија	12		2.274	2.274	1,000
Вложувања во хартии од вредност			-	-	-
Останати материјални средства	11		-	719	-
Останати долгорочни побарувања			3.522	-	-
Одложено даночно средство			-	-	-
Тековни средства			13.803	17.854	0,773
Залихи	13		506	706	0,717
Побарувања од купувачи	14		10.565	7.986	1,323
Останати побарувања	15		532	672	0,792
Краткорочни вложувања	16		-	4.597	-
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	17		2.200	3.893	0,565
ВКУПНО СРЕДСТВА			139.911	138.282	1,012
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА			-	-	-
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ					
Капитал			134.817	130.497	1,033
Капитал на основачите (удели)	18		156.475	156.475	1,000
Резерви	18		1.143	835	1,369
Акумулирана добивка (загуба)	18		(22.801)	(26.813)	0,850
Малцински удел			-	-	-
ОБВРСКИ			5.094	7.785	0,654
Тековни обврски			5.094	7.785	0,654
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19и20		1.071	2.872	0,373
Обврски по краткорочни кредити	20		3.522	4.597	0,766
Краткорочни резервирања			-	-	-
Обврски кон државата	20		501	316	1,585
Долгорочни обврски			-	-	-
Обврски за долгорочни кредити			-	-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			139.911	138.282	1,012
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА			-	-	-

Белешките прикажани на страните од 5 до 18 се составен дел на финансиските извештаи

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2012 ГОДИНА

(во 000 ден)

Позиција	2012	2011	индекс
А) Готовински текови од деловни активности	3.520	5.861	0,601
Нето добивка (загуба) после оддначувањето	4.320	2.053	2.104
Амортизација	4.130	3.927	1,052
Ревалоризација на амортизација	-	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	200	23	8,696
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	(2.579)	1.873	-1,377
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	-	-	-
Намалување (зголемување) на остан. краткорочни побарувања	140	(4)	-35,000
Намалување (зголемување) на АВР	-	-	-
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	(1.834)	(345)	5,316
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	70	-	-
Зголемување (намалување) на останати краткорочни обврски	(927)	(1.666)	0,556
Зголемување (намалување) на ПВР	-	-	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(5.213)	(3.831)	1,361
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(6.844)	(6.896)	0,992
Продажба на материјални и нематеријални средства	556	2.092	0,266
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	(3.522)	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложувања	4.597	973	4,725
В) Готовински текови од финансиски активности	-	-	-
Зголемување на капиталот	-	-	-
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	-	-	-
Стекнување на малцински интереси	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-	-
Зголемување (намалување) на паричните средства	(1.693)	2.030	-0,834
Парични средства на почетокот на годината	3.893	1.863	2,090
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	2.200	3.893	0,565

Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката

Белешките и прилозите прикажани на страните од 5 до 18 се составен дел на финансиските извештаи

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ					МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	ВКУПНО КАПИТАЛ
	АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	ПРЕМИИ НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ	РЕЗЕРВИ	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)			
СОСТОЈБА 01.01.2011 ГОДИНА	156.475	0	835	(28.866)	0	128.444	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0	
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	2.053	0	2.053	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ODLO@ENI DANOCI	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
СОСТОЈБА 31.12.2011 ГОДИНА	156.475	0	835	(26.813)	0	130.497	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0	
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	4.320	0	4.320	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	308	(308)	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ODLO@ENI DANOCI	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
СОСТОЈБА 31.12.2012 ГОДИНА	156.475	0	1.143	(22.801)	0	134.817	

Белешките прикажани на страните од 5 до 18 се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за промет, производство, угостителство, туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА – Кавадарци (во понатамошниот текст Друштво) како АД е трансформирано во 1991 година. Седиштето на Друштвото е во Кавадарци, ул. “Индустриска” бр. 15. Приоритетна дејност на Друштвото е 77.39 – Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место.

Матичен број на Друштвото е 4097319, а даночен број е 4011989103578.

Друштвото е со двостепен систем на управување. Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционерите, Надзорниот одбор кој брои 3 члена и Управниот одбор од 5 члена. Претседателот на Управниот одбор, во својство на Генерален директор, го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица. Овластено лице во својство на Претседател на Управен одбор – Генерален директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет е Игор Панов.

Основната главнина на Друштвото е 61.897.340,00 денари или 1.008.100 €. Во висина на овој капитал издадени се 20.162 обични акции со номинална вредност од по 50€ за акција. Во акционерската книга со состојба на ден 31.12.2012 година запишани се 79 акционери-иматели на акции.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РМ и Централниот депозитар на хартии од вредност.

Во годината која завршува на 31.12.2012 година Друштвото своето работење го обавува во сопствени капацитети и за своја сметка со просечно ангажирани 24 вработени лица.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и прифатените Меѓународните стандарди за финансиско известување. Законската регулатива од областа на сметководството во Република Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување. Затоа во белешките кон финансиските извештаи наведени се разликите со МСФИ доколку се тие значајни.

2.1 Основа за подготовка

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи на Република Македонија од областа на сметководството и прифатените стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметковни периоди.

2.2 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2011 година не се ревидирани така да не е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2012 година.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31. декември 2012 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на услугите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

3.4 Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат според девизниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на трансакцијата.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се проценуваат според набавната вредност, само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

Годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства се прикажани во следниов преглед:

- Градежни објекти – згради	1,8%
- Опрема и канцелариски инвентар	12%

3.7 Вложувања во акции

Вложувањето во акции и обврзници Друштвото ги вреднува според трошоците на набавка.

3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.9 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, но не повисока од нетореализационата вредност.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат со метода на калкулативен отпис, користејќи 100% отпис при предавање во употреба.

3.10 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.11 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се евидентираат според номиналната вредност на обврската.

3.12 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства.

Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

3.13 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.14 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основица од непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснувања и ослободувања во согласност со Законот за данокот на добивката.

3.15 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.16 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансиските извештаи за годината што за вршува на 31. декември 2012 година се следните:

Валута	31 Декември 2012	31 Декември 2011
1 €	61,5000 денари	61,5050 денари
1 \$	46,6510 денари	47,5346 денари

3.17 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.18 Настан по датумот на известувањето

Настаните кои имаат вијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.19 Промена на сметководствени политики – корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во билансот на состојба или износите признаени во билансот на успех, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.20 Ликвидносен ризик

Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

3.21 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и акционерскиот капитал. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

вклучување на т.н. валутна клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

3.22 Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Македонија. Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКА 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Приходи од продажба во земјата	29.415	30.091
Вкупно	29.415	30.091

Друштвото остварува приходи од продажба по основ на услуги за изнајмување на ладилник, услуги од царинскиот терминал, изнајмување на деловен простор, угостителски услуги, продажба на мало, од паркинг простор и други дејности. Приходите од продажба, обавување на наведените дејности, учествуваат со 91,5% во вкупните приходи остварени во 2012 година. Најзначајно учество во овие приходи имаат приходите од терминалот со учество од 32%, од изнајмување на ладилникот со учество од 29% и од угостителството со учество од 25%.

Приходите се искажуваат врз основа на примен надомест, односно побарување од купувачот. Признавањето на приходите во евиденцијата на Друштвото во најзначаен дел е по основ на испоставени фактури, а помал дел од наплати во готово.

БЕЛЕШКА 5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Останати деловни приходи	2.135	7.355
Вкупно	2.135	7.355

Останатите приходи учествуваат со 6,64% во вкупните приходи остварени во 2012 година.

БЕЛЕШКА 6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Расходите се признаени врз основа на веродостојна документација за нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во извршените услуги, од која новосоздадена вредност се очекуваат идни приливи во Друштвото. Во финансиските извештаи за

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

периодот 01.01.-31.12.2012 година како расходи презентирани според функцијата, признаени се следниве трошоци:

6.1 Материјални трошоци

	(во 000 денари)	
опис	2012	2011
Трошоци за сировини и други материјали	4.761	11.240
Вкупно	4.761	11.240

Најзначајно учество во материјалните трошоци, во износ од 2.846.793,00 денари, има потрошенелектрична енергија. Трошокот е утврден врз основа на примени фактури за потрошена електрична енергија. За разлика од претходната година, потрошените материјали во кујната признаени се како расход за набавна цена на продадени трговски стоки.

6.2 Услуги

	(во 000 денари)	
опис	2012	2011
Услуги	2.172	2.078
Вкупно	2.172	2.078

Најзначајниот дел од трошоците за услуги, во износ од 1.007.589,00 денари се по основ на тековно одржување на материјалните средства. Останатите трошоци се за комунални услуги и друго.

6.3 Амортизација

	(во 000 денари)	
опис	2012	2011
Депресијација на долгорочните материјални средства	4,130	3,927
Вкупно	4,130	3,927

Депресијацијата на долгорочните материјални средства за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век на употреба на средствата. Друштвото ја пресметува амортизацијата утврдувајќи го корисниот век на средствата врз основа на временскиот период за кој се очекува средствата да бидат искористени.

Амортизирачкиот износ се утврдува за секое средство поединечно и се алоцира за едногодишен пресметковен период, согласно периодот за кој Друштвото известува, односно изготвува финансиски извештаи. За набавените и отугени средства во текот на годината се пресметува амортизација согласно месеците на користење на средствата во Друштвото.

6.4 Набавна вредност на продадени трговски стоки

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Набавна вредност на продадени трговски стоки	8.178	4.412
Вкупно	8.178	4.412

Расходот за набавка, односно набавната цена на продадените трговски стоки, учествува со 30% во вкупните оперативни расходи за 2012 година. Набавната вредност на продадените стоки признаена е во билансот на успех во висина на нето трошоците за набавка на овие производи утврдена калкулативно по просечни цени.

Како што е наведено во белешка 6.1-материјални трошоци, трошокот по основ на набавната вредност на потрошените материјали во кујната за 2012 година е признаен како набавна вредност на продадените трговски стоки.

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Нето плати и надоместоци	3,277	3,622
Трошоци за социјално и пензиско осигурување	1,543	1,738
Останати трошоци за вработените	1,119	405
Вкупно	5,939	5,765

Трошоците за плати на вработените го сочинуваат бруто износот на надоместот на вработените признаен врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

Најзначајниот дел од останатите трошоци за вработените е по основ на исхрана на вработените.

БЕЛЕШКА 8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Репрезентација и спонзорства	0	121
Усогласување на краткорочните побарувања	558	2,882
Неотпишана вредност на продадени долгор. ср-ва	0	2,092
Останати трошоци на работењето	934	2,621
Вкупно	1,492	7,716

Во рамките на останатите расходи за 2012 година најзначајни ставки се исплатите за времени работници и усогласувањето на краткорочните

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

побарувања. Останатите трошоци се по основ на адвокатски и други интелектуални услуги, банкарски провизии, административни и судски такси и слично.

БЕЛЕШКА 9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕТО

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Приходи од камати и курсни разлики	584	677
Расходи за камати и курсни разлики	(573)	(913)
Нето финансиски приходи (расходи)	11	(236)

Приходите и расходите по основ на камати и курсни разлики не се значајна ставка во билансот на успех на Друштвото.

БЕЛЕШКА 10. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Добивка пред оданочување	4,332	2,072
Данок на добивка	(12)	(19)
Нето добивка	4,320	2,053
Останата сеопфатна добивка (загуба)	0	0
Вкупна сеопфатна добивка	4,320	2,053

Друштвото за периодот 01.01-31.12.2012 година остварило добивка во износ од 4.332.233,00 денари. Согласно домашната законска регулатива од областа на оданочувањето даночната основица е пресметана во висина на трошоците кои не се признаваат за даночни цели, при што е пресметан данок на добивка во износ од 11.860,00 денари, така да нето добивката за 2012 година изнесува 4.320.373,00 денари.

БЕЛЕШКА 11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Друштвото долгорочните материјални средства ги проценува во висина на набавната вредност корегирани за акумулираната депресијација.

Во текот на 2012 година продадени се два градежни објекти и дел од опремата која е отпишана и не е во функција е расходуванa и продадена како старо железо и по одлука на Управниот одбор намалена е вредноста на камп приколките.

Зголемувањето на вредноста на градежните објекти и опремата е по основ на набавки за доопремување на ладилникот и доградба на ресторантот.

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Дел од недвижностите, деловен објект од 202м² со визба од 77м² се заложени за добиена Гаранција во вредност од 5.000.000,00 денари издадена од Стопанска банка АД – Битола во корист на Царинска управа на РМ.

(во 000 денари)

опис	зем- јиште	град. објекти	опрема	ост. средства с-ва во подг.	Вкупно
набавна вредност					
состојба на 01.01.2012.	155	183.227	8.700	719	193.738
зголемување - набавки во 2012 година	0	5.996	1.785	0	12.540
намалување - продажба, отпис	0	0	-2.192	-556	-8.444
состојба на 31.12.2012.	155	189.223	8.293	163	197.834
исправка на вредноста					
состојба на 01.01.2012.	0	70.586	4.998	0	75.584
амортизација за 2012 година	0	3.382	748	0	4.130
намалување - амортизација на отуѓените	0	0	-2.192	0	-2.192
состојба на 31.12.2012.	0	73.968	3.554	0	77.522
книговодствена вредност на 01.01.2012	155	112.641	3.702	719	118.154
КНИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ 31.12.2012.	155	115.255	4.739	163	120.312

БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

(во 000 денари)

опис	2012	2011
Долгорочни побарувања	3,522	0
Вложувања во удели и хартии од вредност	2,274	2,274
Вкупно	5,796	2,274

Долгорочните побарувања се по основ на дадена долгорочна позајмица на Аквакип ДООЕЛ Кавадарци, односно пренесен долгорочен кредит добиен од Стопанска банка АД Битола.

Долгорочните вложувања се во висина на почетното салдо за годината. Друштвото има удел во МИК ДОО-во стечај Кавадарци и ТАСКА АД Кавадарци.

БЕЛЕШКА 13. ЗАЛИХИ

(во 000 ден)

опис	нето 31.12.2012.				
	2011	брuto	исправка	нето	%
Суровини и материјали	615	492	170	322	63.64
Инвентар	0	1,754	1,754	0	0.00
Трговски стоки	91	235	51	184	36.36
вкупно	706	2,481	1,975	506	100.00

Залихите на се значајна ставка во билансот на состојба на Друштвото.

БЕЛЕШКА 14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

О П И С	(во 000 денари)	
	2012	2011
Побарувања од купувачите во земјата	10,565	7,986
Вкупно побарувања од купувачите	10,565	7,986

Побарувањата од купувачите Друштвото ги евидентира на пресметковна основа. Евидентирањето на побарувањата е по основ на испоставени финансиски документи, фактури за извршената продажба и услугите, како и за изнајмениот деловен простор. Друштвото врши проценка на наплативоста на побарувањата.

БЕЛЕШКА 15. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

О П И С	(во 000 денари)	
	2012	2011
Побарувања од државните институции	321	415
Останати побарувања	211	257
Вкупно	532	672

Останатите побарувања не се значајна ставка во билансот на состојба на Друштвото на ден 31.12.2012 година.

БЕЛЕШКА 16. КРАТКОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

О П И С	(во 000 денари)	
	2012	2011
Побарување за позајмици		4,597
Вкупно побарувања од купувачите	0	4,597

БЕЛЕШКА 17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

О П И С	(во 000 денари)	
	2012	2011
Трансакциски сметки - денарски	2,194	2,959
Благајна - денарска	6	934
Вкупно	2,200	3,893

Друштвото располага со девет трансакциски сметки отворени кај деловните банки, од кои дел подолго време не се активни. Најзначајниот промет во 2012 година и салдо на ден 31.12.2012 година во износ од 1.875.730,00 денари се преку трансакциската сметка отворена кај Стопанска банка АД – Скопје.

БЕЛЕШКА 18. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Запишан капитал	61,897	61,897
Зголемување на капиталот	94,578	94,578
Законски резерви	1,143	835
Акумулирана добивка (пренесена загуба) до 31.12.	(26,813)	(28,866)
Нераспоредена добивка (загуба) за финансиската година	4,012	2,053
В к у п н о	134,817	130,497

Основната главнина на Друштвото е во вредност од 61.897.340,00 денари или 1.008.100 €. Книговодственото зголемување на капиталот е по основ на извршена проценка и книговодствена евиденција при трансформацијата на Друштвото.

Согласно домашната законска регулатива Друштвото распоредува дел од добивката за законски резерви. Обврската за издвојување законски резерви е 10% од добивката сè додека истите не достигнат износ кој е еднаков на 15% од главнината. Со оглед на пренесената непокриена загуба од минати години, Друштвото добивката ја распоредува за покривање на загубата.

БЕЛЕШКА 19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Добавувачи во земјата	607	2,441
Вкупно	607	2,441

Обврските спрема добавувачите се искажани врз основа на фактури за примени услуги. На крајот од пресметковниот период обврските према добавувачите се значително намалени во однос на почетното ниво за годината.

БЕЛЕШКА 20. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во 000 денари)

О П И С	2012	2011
Обврски за даноци, придонеси и царини	501	316
Обврски за позајмици и краткорочни кредити	3,522	4,597
Останати краткорочни обврски	464	431
В к у п н о	4,487	5,344

Најзначајна е обврската за добиен кредит од Стопанска банка АД – Битола и пренесен на Аквакип ДООЕ, како што е наведено во белешка 12-Останати долгорочни средства. Кредитот е обезбеден со залог на акциите од мнозинскиот акционер Киро Панов.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

	2012	2011	индекс
коэффициент на ликвидноста тековни средства/тековни обврски колку се т.с-ва поголеми од т.обврски	2.71	2.29	1,18
брз коэффициент на ликвидноста (тековни средства-залихи)/тековни обврски	2.61	2.20	1,19
нето работен капитал тековни средства-тековни обврски	8.709,00	10,069.00	0,86
стапка на профит %нето добивка/нето продажба	14.69	6.82	2,15
ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ			
обрт на средствата нето продажба/вкупно ангажирани средства колку ефикасно се користат средствата	0.21	0.23	0,97
принос од средствата нето добивка/вкупно ангажирани средства рентабилно користење на средствата	0.031	0.015	2,09
однос: долг/капитал	0.04	0.06	0,63
принос од акционерски капитал нето добивка/просек капитал на акционерите	0.03	0.02	2,07
однос: средства/капитал	1.03	1.02	0,97
ДИПОН АНАЛИЗА			
принос на продажба	14.69	6.82	2,15
принос на средствата	3.11	1.48	2,09
принос на сопствениот капитал	3.20	1.57	2,04

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31.12.2011.

со извештај на овластениот ревизор

Кавадарци, јули 2012

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул." Јосиф Јосифовски" бр.6 п.фах. 197;
тел. 34 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t-home.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
**Акционерите и менаџментот
на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци**

Ние, Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија, на Ваше барање извршивме ревизија на приложениот Биланс на успехот со извештај за сеопфатната добивка за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци, Билансот на состојбата на ден 31.12.2011 година, Извештајот за паричниот тек и Извештајот за промени на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи содржани во Билансот на успех, Билансот на состојбата, Извештајот за паричниот тек и Извештајот за промена на капиталот и резервите прикажани на страните од 1 до 4, како и белешките кон финансиските извештаи прикажани на страните 5 до 18 претставуваат одговорност на менаџментот на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци. Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно законската регулатива која се применува во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементирање и одржување на интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка, за избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и за правење сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија во согласност со законските прописи на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките стандарди. Воедно овие стандарди бараат ние да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи не содржат материјално значајни погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува испитување, засновано на тестови и прибирање ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и прикажувањата обелоденети во финансиските извештаи. Ревизијата, исто така вклучува проценување на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното прикажување на финансиските извештаи.

Избраните постапки при ревизијата зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки коишто се соодветни на околностите.

Не е вршена економско – финансиска ревизија кај АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци за 2010 година според законските прописи на Република Македонија, така да не е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2011 година.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни и дека нашата ревизија заснована на таквите ревизорски докази обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Основа за мислење со резерва


Како што е погоренаведено не е извршена ревизија на финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци за 2010 година. Поради фактот што нашиот ангажман беше договорен по изготвувањето на финансиските извештаи за 2011 година ние не бевме во можност со примена на стандардни и алтернативни ревизорски постапки да се увериме во салдата на ден 31.12.2010 година, кои имаат влијание како почетни салда за годината која завршува на ден 31.12.2011 година. Од иста причина ние не бевме во можност да присуствуваме на физичкиот попис на залихите на ден 31.12.2011 година и воедно не бевме во можност со примена на други ревизорски постапки да се увериме во количината на залихите.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – Кавадарци, освен за ефектите од евентуалните корекции по прашањата наведени во претходниот пасус, даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на Друштвото под 31-ви декември 2011 година, резултатите од неговото работење, како и промените на капиталот, резервите и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за објавување на финансиските извештаи.


Гевгелија, 05. јули, 2012 година

Овластен ревизор:
м-р РИСТО КОТЕВ
07-5463/1 р.бр. 16



Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија
07-26783/1

Управител,
ПЕТРОВ ЗДРАВКО



АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2011 ГОДИНА
СО ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

р.бр.	Позиција	(во 000 ден)	белешка	2011	2010	индекс
1.	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			37.446	34.540	1,084
2.	Приходи од продажба			30.091	34.325	0,877
2 ^a	Приходи од продажба на домашен пазар	4		30.091	34.325	0,877
2б	Приходи од продажба на странски пазар			-	-	-
3.	Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-	-
4.	Останати оперативни приходи	5		7.355	215	34,209
5.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			35.138	30.476	1.153
6.	Набавна вредност на трговски стоки	6.4		4.412	6.588	0,670
7.	Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			13.318	14.664	0,908
7 ^a	Потрошени материјали и ситен инвентар	6.1		11.240	13.242	0,849
7б	Услуги	6.2		2.078	1.422	1,461
8.	Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-	-
9.	Трошоци за вработените	7		5.765	6.002	0,961
10.	Амортизација, оштетување на средства и резервирања			3.927	1.894	2,073
10 ^a	Амортизација	6.3		3.927	1.894	2,073
10б	Нето загуби поради оштетување на средства			-	-	-
10в	Резервирања за трошоци и ризици			-	-	-
11.	Останати оперативни расходи	8		7.716	1.328	5,810
12.	ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)			2.308	4.064	0,568
13.	Финансиски приходи			677	761	0,890
13a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	9		677	761	0,890
13б	Останати приходи од финансирање			-	-	-
16.	Финансиски расходи			913	1.156	0,790
16a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и сл. расходи	9		913	1.156	0,790
16б	Останати расходи од финансирање			-	-	-
19.	Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување			2.072	3.669	0,565
20.	Данок на добивка	10		19	3	6,333
21.	НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ			2.053	3.666	0,560
22.	Малцински интерес			-	-	-
23.	НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	10		2.053	3.666	0,560
	Останата сеопфатна добивка			-	-	-
	ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	10		2.053	3.666	0,560
	Заработка по акција (во денари)	10		101,81	181,84	0,560

Белешките прикажани на страните од 5 до 18
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Игор Панов

Книговодител
Нада Панова



АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ДЕН 31.12.2011 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2011	2010	индекс
СРЕДСТВА					
Постојани средства			120.428	119.551	1,007
Нематеријални средства			-	-	-
Недвижности постројки и опрема		11	117.435	116.558	1,008
Вложувања во подружници			-	-	-
Вложувања во придружени претпријатија			-	-	-
Вложувања во хартии од вредност		12	2.274	2.274	1,000
Останати материјални средства		11	719	719	1,000
Останати долгорочни побарувања			-	-	-
Одложено даночно средство			-	-	-
Тековни средства			17.854	18.689	0,955
Залихи		13	706	729	0,968
Побарувања од купувачи		14	7.986	9.859	0,810
Останати побарувања		15	672	668	1,006
Краткорочни вложувања		16	4.597	5.570	0,825
Парични средства и еквиваленти на паричните средства		17	3.893	1.863	2,090
ВКУПНО СРЕДСТВА			138.282	138.240	1,000
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА			-	-	-
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ					
Капитал			130.497	128.444	1,016
Капитал на основачите (удели)		18	156.475	156.475	1,000
Резерви		18	835	835	1,000
Акумулирана добивка (загуба)		18	(26.813)	(28.866)	0,929
Малцински удел			-	-	-
ОБВРСКИ			7.785	9.796	0,795
Тековни обврски			7.785	9.796	0,795
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		19и20	2.872	3.298	0,871
Обврски по краткорочни кредити		20	4.597	5.600	0,821
Краткорочни резервирања			-	-	-
Обврски кон државата		20	316	898	0,352
Долгорочни обврски			-	-	-
Обврски за долгорочни кредити			-	-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			138.282	138.240	1,000
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА			-	-	-

Белешките прикажани на страните од 5 до 18 се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2011 ГОДИНА**

(во 000 ден)

Позиција	2011
А) Готовински текови од деловни активности	5.861
Нето добивка (загуба) после оддана чувањето	2.053
Амортизација	3.927
Ревалоризација на амортизација	-
Намалување (зголемување) на залихите	23
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	1.873
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	-
Намалување (зголемување) на остан. краткорочни побарувања	(4)
Намалување (зголемување) на АВР	-
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	(345)
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	-
Зголемување (намалување) на останати краткорочни обврски	(1.666)
Зголемување (намалување) на ПВР	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(3.831)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(6.896)
Продажба на материјални и нематеријални средства	2.092
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложувања	973
В) Готовински текови од финансиски активности	-
Зголемување на капиталот	-
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	-
Стекнување на малцински интереси	-
Исплатени дивиденди	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-
Зголемување (намалување) на паричните средства	2.030
Парични средства на почетокот на годината	1.863
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	3.893

Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката

Белешките и прилозите прикажани на страните од 5 до 18 се составен дел на финансиските извештаи

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ					МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	ВКУПНО КАПИТАЛ
	АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	ПРЕМИИ НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ	РЕЗЕРВИ	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)			
СОСТОЈБА 01.01.2010 ГОДИНА	156.475	0	835	(32.532)	0	124.778	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0	
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	3.666	0	3.666	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ODLO@ENI DANOCI	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
СОСТОЈБА 31.12.2010 ГОДИНА	156.475	0	835	(28.866)	0	128.444	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0	
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	2.053	0	2.053	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ODLO@ENI DANOCI	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
СОСТОЈБА 31.12.2011 ГОДИНА	156.475	0	835	(26.813)	0	130.497	

Белешките прикажани на страните од 5 до 18 се
составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за промет, производство, угостителство, туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА – Кавадарци (во понатамошниот текст Друштво) како АД е трансформирано во 1991 година. Седиштето на Друштвото е во Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 15. Приоритетна дејност на Друштвото е 77.39 – Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место.

Матичен број на Друштвото е 4097319, а даночен број е 4011989103578.

Друштвото е со двостепен систем на управување. Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционерите, Надзорниот одбор кој брои 3 члена и Управниот одбор од 5 члена. Претседателот на Управниот одбор, во својство на Генерален директор, го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица. Овластено лице во својство на Претседател на Управен одбор – Генерален директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет е Игор Панов.

Основната главнина на Друштвото е 61.897.340,00 денари или 1.008.100 €. Во висина на овој капитал издадени се 20.162 обични акции со номинална вредност од по 50€ за акција.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РМ.

Во годината која завршува на 31.12.2011 година Друштвото своето работење го обавува во сопствени капацитети и за своја сметка со просечно ангажирани 24 вработени лица.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и прифатените Меѓународните стандарди за финансиско известување. Законската регулатива од областа на сметководството во Република Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување. Затоа во белешките кон финансиските извештаи наведени се разликите со МСФИ доколку се тие значајни.

2.1 Основа за подготовка

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи на Република Македонија од областа на сметководството

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

и прифатените стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметковни периоди.

2.2 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2010 година не се ревидирани така да не е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2011 година.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31. декември 2011 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на услугите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

3.4 Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат според девизниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на трансакцијата.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се проценуваат според набавната вредност, само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

Годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства се прикажани во следниов преглед:

- Градежни објекти – згради	1,8%
- Опрема и канцелариски инвентар	12%

3.7 Вложувања во акции

Вложувањето во акции и обврзници Друштвото ги вреднува според трошоците на набавка.

3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.9 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нетореализационата вредност.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат со метода на калкулативен отпис, користејќи 100% отпис при предавање во употреба.

3.10 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.11 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се евидентираат според номиналната вредност на обврската.

3.12 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства.

Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

3.13 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.14 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основаца од непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснувања и ослободувања во согласност со Законот за данокот на добивката.

3.15 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.16 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансиските извештаи за годината што за вршува на 31. декември 2011 година се следните:

Валута	31 Декември 2011	31 Декември 2010
1 €	61,5050 денари	61,5050 денари
1 \$	47,5346 денари	46,3140 денари

3.17 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.18 Настани по датумот на известувањето

Настаните кои имаат вијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.19 Промена на сметководствени политики – корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во билансот на состојба или износите признаени во билансот на успех, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.20 Ликвидносен ризик

Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

3.21 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и акционерскиот капитал. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н. валутна клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

БЕЛЕШКА 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Приходи од продажба во земјата	30,091	34,325
Вкупно	30,091	34,325

Друштвото најзначајните приходи, со учество од 45% во вкупните приходи признаени во билансот на успех за 2011 година, ги остварува од изнајмување на деловен простор и изнајмување на капацитети во ладилникот. Значаен дел од приходите, со учество од 34% во вкупните приходи во 2011 година, остварени се од угостителски услуги, во најзначаен дел организирање свадби, како и сервисна испорака на храна за вработени во други правни субјекти.

Приходите се искажуваат врз основа на примен надомест, односно побарување од купувачот. Признавањето на приходите во евиденцијата на Друштвото е по основ на испоставени фактури.

БЕЛЕШКА 5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Останати деловни приходи	7,355	215
Вкупно	7,355	215

Најзначајниот дел од останатите приходите, со учество од 19,21% во вкупните приходи остварени во 2011 година, е остварен од продажба на недвижности. Најзначајна е продажбата на два деловни објекти продадени по пат на јавен оглас за 7.322.933,50 денари.

БЕЛЕШКА 6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Расходите се признаени врз основа на веродостојна документација за нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во извршените услуги, од која новосоздадена вредност се очекуваат идни приливи во Друштвото. Во финансиските извештаи за периодот 01.01.-31.12.2011 година како расходи презентирани според функцијата, признаени се следниве трошоци:

6.1 Материјални трошоци

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Трошоци за сировини и други материјали	11,240	13,242
Вкупно	11,240	13,242

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Најзначајно учество во материјалните трошоци, во износ од 6.291.020,50 денари, имаат потрошените материјали за кујната. Трошокот е утврден врз основа на набавната вредност на потрошените материјали за подготовка на храната. Значаен делод материјалните трошоци отпаѓа и на потрошената електрична енергија.

6.2 Услуги

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Услуги	2,078	1,422
Вкупно	2,078	1,422

Најзначајниот дел од трошоците за услуги се по основ на тековно одржување на материјалните средства, комунални услуги и друго.

6.3 Амортизација

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Депресијација на долгорочните материјални средства	3,927	1,894
Вкупно	3,927	1,894

Депресијацијата на долгорочните материјални средства за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век на употреба на средствата. Друштвото ја пресметува амортизацијата утврдувајќи го корисниот век на средствата врз основа на временскиот период за кој се очекува средствата да бидат искористени.

Амортизирачкиот износ се утврдува за секое средство поединечно и се алоцира за едногодишен пресметковен период, согласно периодот за кој Друштвото известува, односно изготвува финансиски извештаи. За набавените и отуѓени средства во текот на годината се пресметува амортизација согласно месеците на користење на средствата во Друштвото.

6.4 Набавна вредност на продадени трговски стоки

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Набавна вредност на продадени трговски стоки	4,412	6,588
Вкупно	4,412	6,588

Расходите за набавна вредност на продадени стоки признаени во билансот на успех за 2011 година, како и приходите од продажба, се намалени во однос на минатогодишното ниво.

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Расходот за набавка, односно набавната цена на продадените трговски стоки, учествува со 12,55% во вкупните оперативни расходи за 2011 година. Набавната вредност на продадените стоки признаена е во билансот на успех во висина на нето трошоците за набавка на овие производи утврдена калкулативно по просечни цени.

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Нето плати и надоместоци	3,622	3,963
Трошоци за социјално и пензиско осигурување	1,738	1,874
Останати трошоци за вработените	405	165
Вкупно	5,765	6,002

Трошоците за плати на вработените го сочинуваат бруто износот на надоместот на вработените признаен врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

БЕЛЕШКА 8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Репрезентација и спонзорства	121	185
Усогласување на краткорочните побарувања	2,882	0
Неотпишана вредност на продадени долгор. ср-ва	2,092	96
Останати трошоци на работењето	2,621	1,047
Вкупно	7,716	1,328

Во рамките на останатите расходи за 2011 година најначајна е неотпишаната вредност на продадените долгорочни материјални средства, како и усогласувањето на краткорочните побарувања. Останатите трошоци се по основ на адвокатски и други интелектуални услуги, банкарски провизии, исплати на наемни работници, административни и судски такси и слично.

БЕЛЕШКА 9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕТО

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Приходи од камати и курсни разлики	677	761
Расходи за камати и курсни разлики	(913)	(1,156)
Нето финансиски приходи (расходи)	(236)	(395)

Приходите и расходите по основ на камати и курсни разлики не се значајна ставка во вкупните приходи на Друштвото.

БЕЛЕШКА 10. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Добивка пред оданочување	2,072	3,669
Данок на добивка	(19)	(3)
Малцински интерес	0	0
Нето добивка	2,053	3,666
Останата сеопфатна добивка (загуба)	0	0
Вкупна сеопфатна добивка	2,053	3,666

Друштвото за периодот 01.01-31.12.2011 година остварило добивка во износ од 2.071.693,00 денари. Согласно домашната законска регулатива од областа на оданочувањето даночната основица е пресметана во висина на трошоците кои не се признаваат за даночни цели, при што е пресметан данок на добивка во износ од 18.969,00 денари, така да нето добивката за 2011 година изнесува 2.052.724,00 денари.

БЕЛЕШКА 11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

о п и с	зем- јиште	град. објекти	опрема	(во 000 денари)		Вкупно
				ост. средства с-ва	во подг.	
набавна вредност						
состојба на 01.01.2011.	155	181,446	15,330	719	190	197,840
зголемување - набавки во 2011 година	0	5,163	986	0	3,530	9,679
намалување - продажба, отпис	0	(3,382)	(7,616)	0	(2,783)	(13,781)
состојба на 31.12.2011.	155	183,227	8,700	719	937	193,738
исправка на вредноста						
состојба на 01.01.2011.	0	68,582	11,981	0	0	80,563
амортизација за 2011 година	0	3,294	633	0	0	3,927
намалување - амортизација на отуѓените	0	(1,290)	(7,616)	0	0	(8,906)
состојба на 31.12.2011.	0	70,586	4,998	0	0	75,584
книговодствена вредност на 01.01.2011	155	112,864	3,349	719	190	117,277
КНИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ 31.12.2011.	155	112,641	3,702	719	937	118,154

Друштвото долгорочните материјални средства ги проценува во висина на набавната вредност коригирана за акумулираната депресијација.

Во текот на 2011 година продадени се два градежни објекти и расходувана е и продадена како старо железо дел од опремата која е отпишана и не е во функција.

Зголемувањето на вредноста на градежните објекти и опремата е по основ на набавки за доопремување на ладилникот и доградба на ресторантот.

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Дел од недвижностите, деловен објект од 202м² со визба од 77м² се заложени за добиена Гаранција во вредност од 5.000.000,00 денари издадена од Стопанска банка АД – Битола во корист на Царинска управа на РМ.

БЕЛЕШКА 12. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Вложувања во хартии од вредност	2,274	2,274
Вкупно долгорочни вложувања	2,274	2,274

Долгорочните вложувања се во висина на пренесеното салдо од 2010 година, а проценето е во висина на влогот во АД МИК – Кавадарци.

БЕЛЕШКА 13. ЗАЛИХИ

опис	(во 000 ден)				
	нето 2010	31.12.2011.			%
		брuto	исправка	нето	
Суровини и материјали	637	901	286	615	87.11
Инвентар	0	1,751	1,751	0	0.00
Трговски стоки	92	135	44	91	12.89
в к у п н о	729	2,787	2,081	706	100.00

Залихите на се значајна ставка во билансот на состојба на Друштвото.

БЕЛЕШКА 14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

О П И С	(во 000 денари)	
	2011	2010
Побарувања од купувачите во земјата	7,986	9,859
Вкупно побарувања од купувачите	7,986	9,859

Побарувањата од купувачите Друштвото ги евидентира на пресметковна основа. Евидентирањето на побарувањата е по основ на испоставени финансиски документи, фактури за извршената продажба и услугите, како и за изнајмениот деловен простор. Друштвото врши проценка на наплативоста на побарувањата.

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

БЕЛЕШКА 15. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Побарувања од државните институции	415	43
Останати побарувања	257	625
Вкупно	672	668

Останатите побарувања не се значајна ставка во билансот на состојба на Друштвото на ден 31.12.2011 година.

БЕЛЕШКА 16. КРАТКОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Побарување за позајмици	4,597	5,570
Вкупно побарувања од купувачите	4,597	5,570

Како краткорочно вложување проценета е дадената позајмица на Аквакип ДООЕЛ.

БЕЛЕШКА 17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Трансакциски сметки - денарски	2,959	871
Благајна - денарска	934	992
Вкупно	3,893	1,863

Друштвото располага со девет трансакциски сметки отворени кај деловните банки, од кои дел подолго време не се активни. Најзначајниот промет во 2011 година и салдо на ден 31.12.2011 година во износ од 2.938.519,50 денари се преку трансакциската сметка отворена кај Стопанска банка АД – Скопје.

БЕЛЕШКА 18. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Запишан капитал	61,897	61,897
Зголемување на капиталот	94,578	94,578
Законски резерви	835	835
Акумулирана добивка (пренесена загуба) до 31.12.	(28,866)	(32,532)
Нераспоредена добивка (загуба) за финансиската година	2,053	3,666
В к у п н о	130,497	128,444

АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА АД – КАВАДАРЦИ

Основната главнина на Друштвото е во вредност од 61.897.340,00 денари или 1.008.100 €. Книговодственото зголемување на капиталот е по основ на извршена проценка и книговодствена евиденција при трансформацијата на Друштвото.

Согласно домашната законска регулатива Друштвото распоредува дел од добивката за законски резерви. Обврската за издвојување законски резерви е 15% од добивката сè додека истите не достигнат износ кој е еднаков на една петина од главнината.

Со оглед на пренесената непокриена загуба од минати години, Друштвото добивката ја распоредува за покривање на загубата.

БЕЛЕШКА 19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Добавувачи во земјата	2,441	2,786
Вкупно	2,441	2,786

Обврските спрема добавувачите се искажани врз основа на фактури за примени услуги. На крајот од пресметковниот период обврските према добавувачите се на почетното ниво за годината.

БЕЛЕШКА 20. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во 000 денари)

О П И С	2011	2010
Обврски за даноци, придонеси и царини	316	898
Обврски за позајмици и краткорочни кредити	4,597	5,600
Останати краткорочни обврски	431	512
Вкупно	5,344	7,010

Најзначајна е обврската за добиен кредит од Стопанска банка АД – Битола обезбеден со залог на акциите од мнозинскиот акционер Киро Панов.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

	2011	2010	индекс
коэффициент на ликвидноста тековни средства/тековни обврски колку се т.с-ва поголеми од т.обврски	2.29	1.91	1.202
брз коэффициент на ликвидноста (тековни средства-залихи)/тековни обврски	2.20	1.83	1.201
нето работен капитал тековни средства-тековни обврски	10,069.00	8,893.00	1.132
стапка на профит %нето добивка/нето продажба	6.82	10.68	0.639
ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ обрт на средствата нето продажба/вкупно ангажирани средства колку ефикасно се користат средствата	0.23	0.26	0.870
принос од средствата нето добивка/вкупно ангажирани средства рентабилно користење на средствата	0.015	0.028	0.556
однос: долг/капитал	0.06	0.08	0.782
принос од акционерски капитал нето добивка/просек капитал на акционерите	0.02	0.03	0.548
однос: средства/капитал	1.02	1.03	0.992
ДИПОН АНАЛИЗА принос на продажба	6.82	10.68	0.639
принос на средствата	1.54	2.77	0.556
принос на сопствениот капитал	1.57	2.85	0.551

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31.12.2011.
со извештај на овластените ревизори

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	
БИЛАНС НА УСПЕХОТ СО ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ	4
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	5 – 18